

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА
ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА**

2000

19 . 07-3270/1
2000

19

Борис Трајковски, . .

- **Саво Климовски, . .**

**З А К О Н
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА
ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА**

I.

1

2

3

4

(1)

(2)

5

(1)

(2)

(3)

(,)

(,)

(4)

(5)

(6)

()

6

7

8

9

(1)

(2)

10

1)

2)

3)

II.

1. Организација на органите на државната управа

11

- (1) :
- 1. ;
- 2. ;
- 3. ;
- 4. ;
- 5. ;
- 6. ;
- 7. , ;
- 8. ;
- 9. ;
- 10. ;
- 11. ;
- 12. ;
- 13.
- 14. .

12

- (1) :
- ; -
- ;
- ;
- .
- (2) :-
- ; -
- .

2. Надлежност на органите на државната управа

13

- 1) , :
- 2) :); (
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) ; ,
- 8) ;
- 9) ; ; 10)

11)

(1)

(2)

14

15

-

-

-

-

-

-

(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)

-

(1)

-

-

-

17

- ' ; -
- ;
- ;
- ; -
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
-

(2)

(3)

18

- ;
- , ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
-

19

(1)

- ; ; :-
- ;

- ;

- ;

- ;

- ; -

- ;

- ; -

- ; -

- ;

- ;

- ; -

- ; -

- ;

- ;

- ;

(2) ; -

- ;

- ;

- ;

- ;

(3) ;

- ;

(1) 20 ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ; -

- ;

- ;

- ;

- ; -

- ; -

- ;

- ; -

- (2) ; :-

- ; ;
- ;
- ; -
- ; -

- (3) , ,

21

(1) ,
: , ;
- , ; -
- ;
- ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

(2) , :-

- ; ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

22

(1) :-
; -
; -
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

-
-

(2)

: -
-

23

(1)

: -

-

-

-

-

-

-

(2)

-

-

(3)

(1)

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ;
-
(3)

25

(1)
- ;

- ,
- ;
- ;
- ;

(2)

(3)

26

(1)
- ;

- ,
- ;
- , ;
- , , ;
- ;
- ;
- ;

(2)

27

(1)

- ;
- ; -
- ; -
- ;
- ;
- ;
(-) ;
- , ,
- .

(2) : -
- ;
- ;
- ;
- -

(3) -

28

(1) :
- ;
- , , , ,
- ; , , , , ,
- ; -
- ;
- ;
- ;
- .

(2) : -
- ;
- .

(3) .

29

(1)

,

(2)

,

.

30

(1)

,

;

;

;

,

;

;

-

(2)

31

(1)

;

;

;

;

(2)

32

(1)

,

,

;

;

,

;

(2)

33

(1)

:

,

,

,

,

;

;

.

(2)

34

(1)

(2)

35

(1)

(2)

36

(1)

(2)

37

III.

1. Надзор над работата на органите на државната управа

38

(1)

(2)

(1)

(3)

39

(1)

38

(2)

(1)

(3)

(1)

(4) (1) (1)

(1) 40

(2) (1)

(1) 41
(2)

(3)

2. Инспекциски надзор

42

(1) 43

(2)

(3)

44

45

46

IV.

47

- (1)
- (2)

48

- (1)
- (2)

- (3)

49

- (1)

- (2)

50

- (1)

- (2)

51

52

- (1)

(2)

(3)

(4)

(3)

53

(1)

54

(2)

(3)

V.

55

(1)

(2)

56

(1)

(2)

(3)

(4)

57

(1)

(2)

58

59

60

(1)

(2)

61

(1)

(2)

VI.

62

:

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-
-
-
-
-

;
,
,
;
,
;

66

67

68

69

70

71

72

(" 63/94 63/98). " 40/90, "

73

".